



Република Северна Македонија  
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ул. "Сандо Масев" бр.1 2400 Струмица Р С Македонија



центра: 034-348-030, кабинет: 348-026, факс 320-544  
[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk) gradonacalnik@strumica.gov.mk

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22 ) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

## ОБЈАВУВАЊЕ

на Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на :  
**ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич - Белотино Струмица**

Врз основа на член 124 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22) , Операторот на инсталацијата **ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич - Белотино Струмица** поднесе Барање за **Б Интегрирана еколошка дозвола**. Врз основа на член 99 и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22), Градоначалникот на општина Струмица ја информира заинтересираната јавност дека сите потребни информации за Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола , ќе бидат достапни во:

Просториите на општина Струмица (дом на Арм), во одделението за Заштита на животната средина.

На web страната на општина Струмица [www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)

Заинтересираната јавност своите забелешки може да ги достави усно до Одделението за заштита на животната средина или на електронската адреса на одделението за Заштита на животната средина [ekologija@strumica.gov.mk](mailto:ekologija@strumica.gov.mk)

Писмено обраќање до општина Струмица, ул.,,Благој Мучето,, бр.37 поранешен Дом на АРМ , 2400 Струмица

Информации за инсталацијата може да се добијат во Каменолом Скрка Рич – Белотино кај лицето Митко Крмзов дипл.руд.инженер.

Инсталацијата врши ископ на калциум карбонат. Истиот ќе се користи за добивање на дробен гранулат за производство на бетон , малтери и насипи . Ископите се вршат со помош на минирање .

Време за увид во планскиот документ ќе биде од 8:00 - 16:00 часот, во периодот од 17.06.2022 до 16.07. 2022 година ( 30 дена ).

Изготвил : Соња Стојкова  
Одобрил : Томислав Андреев  
Потврдил: Никола Годев

ОПШТИНА СТРУМИЦА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Костадин Костадинов